

Службен весник на Република Македонија

Број 93

5 јуни 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2896. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и проширување на патот од приклучокот со патот Р 1401 (врска со А4) до село Казандол односно до планиран влез во рударскиот комплекс во Општина Валандово КО Валандово-вон г.р. и КО Казандол општина Валандово.....	2	2906. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	5
2897. Исправка на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година...	3	2907. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	5
2898. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	3	2908. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	6
2899. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	3	2909. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	6
2900. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	3	2910. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	6
2901. Решение од Комисијата за хартии од вредност Република Македонија	4	2911. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	7
2902. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	4	2912. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	7
2903. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник	4	2913. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	7
2904. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор на правни и физички лица	5	2914. Правилник за дополнување на Правилникот за условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози (*)	7
2905. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	5	2915. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија	7
		Огласен дел	1-104

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2896.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА ПАТОТ ОД ПРИКЛУЧОКОТ СО ПАТОТ Р 1401 (ВРСКА СО А4) ДО СЕЛО КАЗАНДОЛ ОДНОСНО ДО ПЛАНИРАН ВЛЕЗ ВО РУДАРСКИОТ КОМПЛЕКС ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО КО ВАЛАНДОВО-ВОН Г.Р. И КО КАЗАНДОЛ ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и проширување на патот од приклучокот со патот Р 1401 (врска со А4) до село Казандол односно до планиран влез во рударскиот комплекс во општина Валандово КО Валандово-вон г.р. и КО Казандол, општина Валандово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 11779м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 2949	Валандово-вон г.р.	Мера	пасиште	1
дел 2938	Валандово-вон г.р.	Мера	нива	2
дел 2921/2	Валандово-вон г.р.	Мера	пасиште	1
дел 2921/3	Валандово-вон г.р.	Мера	пасиште	1
дел 2919	Валандово-вон г.р.	Мера	нива	3
дел 3263/2	Валандово-вон г.р.	Спротива	лозје	2
дел 3263/1	Валандово-вон г.р.	Спротива	лозје	2
дел 3252	Валандово-вон г.р.	Спротива	лозје	2
дел 3192	Валандово-вон г.р.	Спротива	нива	3
дел 3505	Валандово-вон г.р.	Спротива	нива	6
дел 2921/1	Валандово-вон г.р.	Мера	нива	1
дел 3504	Валандово-вон г.р.	Спротива	нива	6
дел 2921/4	Валандово-вон г.р.	Мера	пасиште	1
дел 2955	Валандово-вон г.р.	Спротива	ливада	2
дел 3506	Валандово-вон г.р.	Спротива	нива	5
дел 3191	Валандово-вон г.р.	Спротива	нива	3
дел 3269	Валандово-вон г.р.	Спротива	нива	5
дел 3188	Валандово-вон г.р.	Спротива	ливада	2
дел 3190	Валандово-вон г.р.	Спротива	ливада	3
дел 3189	Валандово-вон г.р.	Спротива	ливада	2
дел 3275/1	Валандово-вон г.р.	Спротива	лозје	2
дел 3149/1	Валандово-вон г.р.	Чапарица	лозје	2
дел 3262	Валандово-вон г.р.	Спротива	нива	5
дел 9	Казандол	Суитлак	ливада	4
дел 13	Казандол	Суитлак	нива	2
дел 23	Казандол	Суитлак	нива	3
дел 10/1	Казандол	Суитлак	нива	2
дел 588	Казандол	Бунар алти	нива	4
дел 20	Казандол	Суитлак	лозје	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				33145м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4894/1
21 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2897.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2014, направена е техничка грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

**НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ
ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА
СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И
НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2014
ГОДИНА**

Во член 2, став (2), точка 13), алинеја 2 наместо бројот „2014“, треба да стои бројот „2015“.

Бр. 41-10714/2-13

3 јуни 2015 година

Скопје

Од Владата на Република

Македонија

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

2898.

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 73 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006, 35/2008 и 150/2010) во врска со член 47 став 1 точка 1 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011 и 20/2015), на ден 4.6.2015 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Јулија Чавдар-Христова, судија на Основен суд Скопје 1 Скопје, по сопствено барање.

Со денот на престанокот на судиската функција на судијата му престанува правото на плата како судија заклучно со 19.6.2015 година.

Решението влегува во сила од 20.6.2015 година, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-907/1
4 јуни 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

2899.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје од 4.5.2015 година, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 26.5.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Петар Андреевски, за извршен член на Одборот на директори односно Главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Петар Андреевски се дава за период од три години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката од 30.4.2015 година за избор на членови на Одборот на директори донесена од страна на Собранието на акционери и Одлуката од 30.4.2015 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08 - 104
26 мај 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2900.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје од 4.5.2015 година, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 26.5.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Артон Лена, за извршен член на Одборот на директори односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Артон Лена се дава за период од три години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката од 30.4.2015 година за избор на членови на Одборот на директори донесена од страна на Собранието на акционери и Одлуката од 30.4.2015 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08 - 105
26 мај 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2901.

Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје број 03-106/4 од 8.5.2015 година, на седницата одржана на ден 26.5.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на измените на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје.

2. Измените од точка 1 на ова решение се вршат врз основа на Одлука за измена на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје донесена на ден 30.4.2015 година од страна на Собранието на акционери на друштвото.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08 - 107
26 мај 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2902.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.08-463/1 од 27.3.2015 година од лицето Тања Поповска на седницата одржана на ден 26.5.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Не се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Тања Поповска од Скопје поради неисполнување на условот предвиден во член 150 став 2 точка 1 од Законот за хартии од вредност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08 - 110
26 мај 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2903.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.08-589/1 од 17.4.2015 година на седницата одржана на ден 26.5.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Зоран Колев од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Зоран Колев се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Зоран Колев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08 - 111
26 мај 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2904.

Врз основа на член 199 став 1 и член 203 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/2013, 43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.5.2015 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР
НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор на правни и физички лица („Службен весник на РМ“ бр. 80/2014)

- во член 18, став 2 по зборот „белешка“ се додаваат зборовите „и извештај од надзорот“

- во член 22 по зборот „членовите“, се додава бројот „18 и записка“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-795/1
26 мај 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

2905.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 15.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Боровец-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Боровец-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Боровец-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7516/1
15 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2906.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 15.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Муртино-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Муртино-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Муртино-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7517/1
15 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2907.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 15.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чифлик, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чифлик, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чифлик.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7518/1
15 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2908.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 15.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Требирино, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Требирино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Требирино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7519/1
15 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2909.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Водоча, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Водоча, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Водоча.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7770/1
19 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2910.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радичево, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радичево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Радичево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7771/1
19 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2911.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Церово, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Хисар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Церово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Церово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7772/1
19 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2912.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Довезанце, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Довезанце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Довезанце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7773/1
19 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2913.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Грнчари, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Грнчари, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Грнчари.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7774/1
19 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2914.

Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЖИВОТНИ ОД ВИДОВИТЕ ОВЦИ И КОЗИ (*)

Член 1

Во Правилникот за условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/13), во Прилог 1, глава 2, точка А во подточката 1 в) по зборот „сите“ се додава зборот „вакцинирани“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3291/2
22 мај 2015 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2915.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија-Скопје согласно чл.9 т.3 чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), во врска со член 5 од Законот за изменување и дополнување на законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр.113/14) на одржаната осумдесет и петта седница на ден 28.05.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

I

На Слаѓана Џимревска родена на 25.6.1951 година, избрана на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово, без ограничување на траење на мандатот, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 31.07.2015 година.

СОИ Бр. 3/15
28 мај 2015 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија,
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

(*) Со овој правилник не се врши усогласување со европското законодавство.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015093